

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 септември 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на ОГУДУ КОЧО РАЦИН Скопје УП2 09-81/20 од 16 јуни 2020 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-271 од 19 мај 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-271 од 19 мај 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

ОГУДУ КОЧО РАЦИН Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-81/20 од 16 јуни 2020 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-271 од 19 мај 2020 година издадено од КЕЦ Аеродром, поради висината на трошокот за поделба на мерно место, 127.131,00 денари.

Во прилог кон Приговорот е доставена следната документација:

- Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-271 од 19 мај 2020 година,
- БСП-1 образец од 9 мај 2020 година.
- Еднополна шема за објектот

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека објектот нема согласност за постоечкото мерење, а согласно член 36 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, утврдено е дека постоечката моќност е 56,43kW, која согласно став (2) од истиот член влегува во стандардизирана вредност - 69,3kW. Жалителот бара 102kW, при што во пресметката се направени реални трошоци како и разлика во kW = 32,7kW.

На барање на Регулаторната комисија за енергетика, Електродистрибуција достави еднополна шема која барателот ја има приложено кон барањето за нов приклучок на објектот. Во еднополната шема е прикажана постоечка состојба едно полуиндиректно мерење со едновремена моќност од 102 kW и ново предвидена состојба односно три нови директни мерења со по 33,34 и 35 kW соодветно – вкупно 102 kW, добиени од поделбата на основната моќност од 102 kW.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 32 став (2) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19), надоместокот кој што корисникот е должен да го плати при одвојување на инсталацијата за одобрена максимална едновремена моќност над 43,5 kW се утврдува според реални трошоци за одвојување на инсталацијата. Согласно став (3) од истиот член, надоместокот се пресметува за секое новоформирано мерно место одделно.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 81/20
10 септември 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски